

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

-----/-----од-----

КО _____

Имотен лист бр. _____

Уплата за барањето може да се изврши на самиот шалтер доколку поседувате:
VISA, VISA ELEKTRON, MASTER CARD или MAESTRO
Ж-сметка, Назив на примачот: Буџет на РМ
Агенција за катастар на недвижности -100000000063095
Банка на примачот: НБРМ
Сметка на буџетски корисник 210010045078711
Приходна шифра и програма 724167-20

Приемен штембил

П Р И Ј А В А

за запишување на недвижности со незапишани права

Од _____, _____
(име и презиме/назив на носителот на правото на недвижноста) ЕМБГ/ЕМБС

(адреса/седиште)

мобилен телефонски број /е-маил адреса

Прилози:

1. Геодетски елаборат и по потреба изјава заверена од нотар
2. Договор за купопродажба
3. Договор за подарок
4. Договор за распределба на имот за време на живот
5. Договор за доживотна издршка
6. Договор за физичка делба
7. Наследно решение
8. Судска пресуда
9. Градежно техничка документација
10. Друг правен основ: _____
11. Доказ за платен надоместок за запишувањето

Податоци за недвижноста:

Број на КП _____; Број на зграда/друг објект _____ влез _____ кат _____, Број на посебен/заеднички дел од зграда (стан/дел.просторија и др.) _____

Податоци за подносителот на пријавата:

_____, _____
(име и презиме/назив) (ЕМБГ/ЕМБС)
_____, _____
(адреса/седиште) (мобилен телефонски број /е-маил адреса)

Докази и податоци кои Агенцијата ги прибавува по службена должност:

1. Информација за субјект-тековна состојба од ЦР на РМ
2. Препис од извод Извод од матична книга на родени
3. Препис од Извод од матична гнига на умрени
4. Препис од извод од матична книга на венчани
5. Препис од уверение со сите податоци од матична книга на родени и
6. Други податоци

Ја овластувам Агенцијата во мое име и за моја сметка да ги користи податоците содржани во оваа пријава во постапка на прибавување на потребни докази и податоци од други институции по службена должност.

Подносител на пријавата

(име, презиме и потпис)